

Врз основа на член 56 став 1 точка 14, а во врска со член 63 став 1 точка 8 од Законот за здравственото осигурување ("Сл.весник на РМ" бр.25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007 и 36/2007), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 30.11. 2007 година, донесе

## **О Д Л У К А**

### **за одобрување на средства за набавка на ЕКГ - апарати за потребите на избраните лекари во здравствени установи од примарната здравствена заштита**

#### **Член 1**

За подобрување на условите за укажување на здравствените услуги на осигурените лица кај избраните лекари во здравствените установи од примарната здравствена заштита од дејноста општа медицина, медицина на трудот, училишна медицина и педијатрија се одобруваат средства за набавка на ЕКГ - апарати во висина до 1.000,00 евра во денарска противвредност за еден ЕКГ - апарат.

#### **Член 2**

Средствата во висина утврдена во член 1 од оваа Одлука може да ги добијат сите здравствени установи кои имаат ординации со избран лекар во примарната здравствена заштита во дејноста општа медицина, медицина на трудот, училишна медицина и педијатрија за набавен еден ЕКГ - апарат за секоја ординација без оглед на тоа колку избрани лекари работат во ординацијата.

#### **Член 3**

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат на здравствените установи во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на набавката на ЕКГ - апаратот.

Доколку цената на ЕКГ - апаратот е пониска од 1.000,00 евра во денарска противвредност, Фондот ќе ја исплати стварната (купопродажната) цена.

#### **Член 4**

Условите за добивање на средствата од член 1 на оваа Одлука се:

- здравствената установа да има склучено договор со Фондот за вршење на здравствени услуги во примарната здравствена заштита за 2008 година;
- апаратот да е набавен по влегување во сила на оваа Одлука, до 29.02.2008 година;
- апаратот да е триканален со автоматски испис;
- апаратот да е нов.

За организационите единици (ординации) во состав на здравствената установа, здравствената установа треба да достави доказ (решение) од Централниот регистар.

#### **Член 5**

Фондот за здравствено осигурување на Македонија на здравствената установа ќе и го исплати износот од член 1 на оваа Одлука врз основа на доставена фактура за купен ЕКГ - апарат со приложена фискална сметка.

#### **Член 6**

Доколку здравствената установа во рок од една година по добиените средства од Фондот престане со работа или престане со работа организационата единица во нејзин состав, односно престане Договорот за работа со здравствената установа од било кои причини, должна е износот што го добила по извршената набавка на ЕКГ - апаратот да го врати на Фондот во рок од 15 дена од денот на престанокот.

#### **Член 7**

Средствата за реализирање на оваа Одлука се обезбедени во Буџетот на Фондот за 2008 година.

#### **Член 8**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по добивање на согласност од Министерот за здравство.

**Број: 02 - 18878/10**  
**30.11.2007**  
**С к о п ј е**

**Управен одбор**  
**Претседател,**  
**Аљбон Џемаили**

Согласност од министерот е добиена на 12.12.2007